

Архивски број: 03-5169/1.

Датум:

06-05-2025

ДОГОВОР

за јавна набавка на услуги – одржување и сервисирање на електроенергетски развод и осветлување на зградата

Склучен помеѓу:

1. МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, со седиште на ул. „Даме Груев“, бр.12 - Скопје, претставувано од м-р Гордана Димитриеска-Кочоска, министер за финансии во натамошниот текст: договорен орган и
2. Друштво за трговија и услуги СТОМАГРУП 19 ДОО Скопје со седиште на ул. „23 Октомври“ бр.20/43 во Скопје, претставувано од Борче Домлевски, управител во натамошниот текст: носител на набавката.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е јавна набавка на услуга - одржување и сервисирање на електроенергетски развод и осветлување на зградата, по спроведената постапка од мала вредност, по оглас бр.03589/2025.

Предметот на договорот за јавна набавка опфаќа одржување и сервисирање на мрежен и агрегатски развод, громобранска опрема и осветлување на зградата, како и замена на резервни делови по потреба и по барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на договорот, носителот на набавката ќе ја извршува согласно со техничките спецификации (Прилог 1) и Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2), кои се составен дел на овој договор.

II. ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Единечните цени за извршување на услугите од член 1 на овој договор се утврдени во Листата на цени за услуги и резервни делови која е составен дел на овој договор (Прилог 2).



Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) е содржана цената на резервниот дел, кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Цените на работен час за корективно одржување (трошоци за работна рака), се искажани посебно во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) во кои се вклучени: работа во редовно работно време (8-16 часот), вон работно време (16-24 часот), ноќни смени, викенд и празник со патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Вкупната максимална вредност на овој договор без пресметан данок на додадена вредност изнесува 600.000,00 денари.
Данокот на додадена вредност изнесува 108.000,00 денари

Вкупната максимална вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност изнесува 708.000,00 денари.

Вкупната вредност на договорот ќе се утврди врз основа на стварно извршените услуги, при што истата не смее да ја надмине максималната вредноста со пресметан данок на додадена вредност.

Договорниот орган не е обврзан да го искористи целиот износ на максималната вредност на договорот.

Член 3

Цената за резервен дел кој не е предвиден во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) кон договорот, ќе се фактурира според набавната цена на резервниот дел со пресметана трговска маржа од максимум 15% сметано од набавната цена на делот, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

За замена на резервен дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) кон договорот, носителот на набавката е должен да понуди цена за истиот со трговска маржа која е утврдена во став 1 на овој член.

За докажување на висината на маржата, носителот на набавката е должен со својата фактура да достави и примерок од фактурата од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот.

Единечните цени од Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) кон договорот и висината на трговската маржа се фиксни и непроменливи за цело времетраење на договорот.



III. ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува за времетрање од 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишувањето од двете договорни страни или до негово вредносно исполнување во зависност од тоа што прво ќе настане.

IV. ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГИ

Член 5

Предметот на договорот го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел;
- Отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (кои се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови);
- Отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови) и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во Техничките спецификации (Прилог 1) и Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2).

V. НАЧИН НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 6

Договорните страни се согласни извршувањето на секоја услуга која е предмет на овој договор задолжително да се одвива на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за замена на резервни делови кои не се наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2);
- издавање на писмено одобрение - нарачка за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од страна на носителот на набавката и
- одобрување на работен налог за извршена услуга.

Барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга

Член 7

Доколку договорниот орган има потреба од извршување на услуга со замена или без замена на резервен дел, задолжително се обраќа до носителот на набавката (писмено или преку електронска пошта или усно во зависност од итноста) со барање да ја изврши бараната услуга, односно да му се издаде предлог-пресметка/понуда за извршување на услугата.

Издавање на предлог-пресметка/понуда од носителот на набавката

Член 8

Носителот на набавката е должен на барање на договорниот орган да издаде предлог-пресметка (понуда) за замена на резервен дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2).

Носителот на набавката во предлог-пресметката (понуда) задолжително наведува:

- опис на услугата што треба да се изврши, цена на резервен дел со пресметана трговска маржа од максимум 15% од набавната цена на делот, во прилог со примерок од фактурата од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот;
- барањето од договорниот орган;
- рок во кој ќе ја изврши конкретната услуга, сметано од денот на прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

- цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;
- трговска маржа која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;
- цена на работен час за корективно одржување која е дадена во Листата на цени за услуги и резервни делови (трошоци за работна рака), за периодот во кој ќе се извршува услугата (работа во редовно работно време (8-16 часот, вон работно време (16-24 часот), ноќни смени, викенд и празник со патните/транспортни трошоци, трошоците за демонтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.



Набавната цена на делот кој се заменува е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2).

Работен час во врска со извршувањето на услугите - предмет на договорот е работниот час потребен за извршување на бараната услуга независно од бројот на ангажирани лица за извршување на услугата.

При составување на понудата, носителот на набавката треба да ги прикаже сите наведени елементи на цената на понудениот дел.

Утврдувањето на рокот во кој носителот на набавката ќе ја изврши конкретната услуга е должен да го врши врз основа на реална проценка за времето потребно да се изврши услугата.

Писмено одобрение од договорниот орган

Член 9

Договорниот орган е должен да ја разгледа предлог-пресметката (понудата), да провери дали истата е во согласност со овој договор и врз основа на процена на оправданоста за извршување на услугата и реалните пазарни цени дава одобрение на носителот на набавката.

Носителот на набавката ќе пристапи кон извршување на услугата само по добивање на писмено одобрение дадено од договорниот орган.

Член 10

По исклучок од член 9 на овој договор, во итни случаи, договорниот орган може да му даде на носителот на набавката усно одобрение за извршување на услугата.

Носителот на набавката е должен да пристапи кон извршување на услугата за која е дадено усно одобрение и истото да го констатира во работниот налог.

Договорниот орган задолжително по даденото усно одобрение доставува писмено одобрение до носителот на набавката.

За лицата кои можат да дадат усно одобрение во итни случаи договорниот орган ќе го извести носителот на набавката по потпишување на овој договор.

5
8-47



Извршување на услугата од носителот на набавката

Член 11

Носителот на набавката е должен по доставеното барање од договорниот орган, а во итни случаи и по усно барање од страна на договорниот орган, да пристапи кон извршување на услугата и да изврши замена на резервни делови од Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2).

Носителот на набавката е должен по добиеното одобрение од страна на договорниот орган да пристапи кон извршување на услугата за која издал предлог-пресметка (понуда).

Доколку во текот на извршување на одобрената услуга, носителот на набавката утврди дека е потребна дополнителна интервенција, тој е должен да направи дополнување на предлог-пресметката и истата да ја достави на одобрување до договорниот орган, а по добиеното одобрение да ја изврши дополнителната услуга.

Работен налог за извршена услуга

Член 12

Носителот на набавката се обврзува дека за секоја извршена интервенција ќе издава работен налог, кој треба да биде потпишан од страна на определени лица од носителот на набавката и договорниот орган.

Работниот налог е потребно да ги содржи минимум следните податоци: датум и време на почеток и завршување на услугата, опис на извршената услуга, промена и опис на резервен дел (доколку е сменет дел) со количини и други податоци кои се потребни за потврдување на реализираната услуга.

VI. РОК НА ИЗВРШУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Член 13

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог-пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот од став 3 на овој член почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.



Носителот на набавката е должен вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува во случај на итен повик, односно на барањето за дополнително вонредно сервисирање од договорниот орган, да интервенира во рок не подолг 24 часа.

Член 14

Двете договорни страни се должни со податоците и документите до кои дошле при извршување на предметот на овој договор, да постапуваат согласно со глава XI. Доверливост на информации и податоци од овој договор и во согласност со одредбите од Законот за заштита на лични податоци.

VII. НАЧИН И РОК НА ПЛАЌАЊЕ

Член 15

Договорниот орган плаќањето за предметниот договор ќе го изврши во рок од 30 (триесет) дена од денот на приемот на фактурата за извршена услуга и уредно потпишан работен налог за извршената услуга од определените лица за следење на реализација на договорот од двете договорни страни.

Во случај на замена на резервен дел, кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2), носителот на набавката треба да понуди цена за истиот со трговска маржа најмногу до 15% од набавната цена на делот и кон фактурата покрај предлог пресметка/понуда и одобрувањето од договорниот орган за резервниот дел на кој се однесува фактурата, задолжително приложува и примерок од фактурата на испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник на производителот на деловите.

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) е содржана цената на резервниот дел, кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Цените на работен час (трошоци за работна рака) се наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови (Прилог 2) и истите се искажани посебно во кои се вклучени: работа во редовно работно време, вон работно време, ноќни смени, викенд и празник, патните/транспортни трошоци, трошоците за монтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

47



Фактурата за плаќање за извршената услуга се доставува на договорниот орган на следнава адреса: ул. „Даме Груев“ бр.12, 1000 Скопје.

Доколку фактурата отстапува од одобрената предлог - пресметка (понуда) или кон неа не е приложен работен налог или примерок од фактурата на испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник на производителот на деловите, фактурата нема да биде платена и ќе биде вратена на носителот на набавката заради докомплетирање или доставување на исправна фактура.

VIII. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО И НАВРЕМЕНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 16

Носителот на набавката е должен заедно со потпишаниот договор да достави банкарска гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот.

Банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде во висина од 10% од вкупната вредност на договорот со пресметан данок на додадена вредност и да е со важност до целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма или во електронска форма доколку е издадена како таква од банката во изворно оригинална форма. Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.

Гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот треба да биде издадена од банка.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот се доставува во определениот рок и тоа: по пошта или лично на лицето за контакт.

Со гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот носителот на набавката гарантира дека предметот на договорот ќе го изврши на начин и според динамиката предвидени во тендерската документација, односно техничката спецификација, доставената понуда и склучениот договор со договорниот орган.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.



Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот орган.

Договорниот орган ќе ја наплати гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот и доколку дојде до негово еднострано раскинување поради неизвршување на обврските од договорот од страна на носителот на набавката.

Договорниот орган нема да бара активирање на банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот од банката која ја има издадено доколку носителот на набавката поради непредвидени околности (виша сила или други оправдани причини) не можел да ја изврши набавката што е предмет на овој договор, во кој случај носителот на набавката треба да достави писмено образложение до договорниот орган во кое ќе ги наведе причините за неизвршување или ненавременно извршување на набавката, а кое треба да биде писмено прифатено од договорниот орган.

IX. ПРАВА И ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 17

Носителот на набавката е должен веднаш по потпишувањето на договорот да пристапи кон негова реализација и да ги извршува обврските стручно и квалитетно придржувајќи се кон прифатените услови дефинирани во техничките спецификации (Прилог 1) кои се составен дел на овој договор.

По склучување на договорот, носителот на набавката е должен да му достави на договорниот орган список на лицата кои ќе бидат задолжени за реализација на услугата - предмет на договорот.

Член 18

Носителот на набавката е должен:

- да обезбеди ефикасно и навремено извршување на предметниот договор, придржувајќи се кон барањата од договорниот орган;
- да дава соодветни препораки за решавање на секој проблем кој би се појавил во текот на реализација на предметниот договор;



Република Северна Македонија

Министерство за финансии

- да му укаже на договорниот орган за било која неправилност во врска со функционирањето на опремата - системот предмет на договорот;

- во рамките на извршувањето на своите обврски да соработува со вработените кај договорниот орган кои ќе бидат задолжени за реализација на предметниот договор.

Носителот на набавката се обврзува и е должен во рамките на извршувањето на своите обврски да ги смета барањата и интересите на договорниот орган кои се предмет на овој договор за приоритетни во секое време и да го информира договорниот орган, веднаш доколку се појават одредени околности кои би влијаеле на извршувањето на активностите кои се предмет на овој договор.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потпишан од страна на двете договорни страни.

Член 19

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на резервните делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести од производителот на резервните делови.

X. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 20

Договорниот орган е должен за определи лица задолжени за следење на реализацијата на предметниот договор и за истото е должен да го извести носителот на набавката по склучување на договорот.

Договорниот орган се обврзува дека ќе му плати на носителот на набавката за извршената услуга согласно член 15 од овој договор.

XI. ДОВЕРЛИВОСТ НА ИНФОРМАЦИИ И ПОДАТОЦИ

Член 21

Определените лица од носителот на набавката за реализација на договорот, задолжително потпишуваат Изјава за доверливост на информации и податоци непосредно пред извршувањето на услугата - предмет на договорот.

Под поимот информации и податоци се подразбираат сите внатрешни и надворешни документи, спецификации, лични податоци, истражувања на пазарот или податоци за него, финансиски или маркетиншки информации, други податоци или бизнис, оперативни или технички информации, како и сите



останати податоци и информации и независно дали се дадени во писмена, вербална или електронска форма и се во сопственост на договорниот орган.

Исто така, поимот информации и податоци, ги опфаќа и сите други податоци кои не се сопственост на договорниот орган, а се користат за одредени цели во работните задачи и обврски. Тука спаѓаат податоци на сите партнери, клиенти, добавувачи или било кое правно или физичко лице кое со договорниот орган има засновано деловен или било каков друг однос. Договорниот орган ги става податоците на располагање на носителот на набавката во врска со погоре наведената цел, а за непречено одвивање на работните задачи и обврски.

Член 22

Не се предмет на овој договор информации кои биле или станале јавно достапни, но не како резултат на откривање од страна на носителот на набавката и на договорниот орган и без да бидат прекршени одредбите на овој договор од страна на носителот на набавката што може да се докаже со писмена документација или за кои договорниот орган писмено потврдил дека се ослободени од обврска за неоткривање.

Член 23

Носителот на набавката под целосна морална, материјална и кривична одговорност, се обврзува за време на важноста на договорот и во период од (5) пет години од датумот на неговото истекување или раскинување да ги чува во тајност сите информации и податоци од било која област на договорниот орган, кои ќе му бидат дадени во процесот на соработката и притоа нема да ги искористи истите за лични цели, во име на друго лице, ниту ќе ги даде на увид на трета страна.

Носителот на набавката се обврзува да ги чува во тајност сите документи и податоци кои содржат информации за договорниот орган или неговите активности, како и неговите односи со клиенти или трети лица, а кои биле подготвени или изнесени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на договорниот орган.

Член 24

Носителот на набавката може да ги открие кои било од информациите и податоците наведени во членот 21 став 2 и 3 заради постапување по писмено барање од страна на надлежен орган, со легитимна наредба врз основа на закон.

Носителот на набавката, пред да ги даде барањите податоци ќе се увери дека барањето е валидно и е во согласност со важечки закон и ќе ги открие ваквите податоци само до степен до кој тоа е барано од надлежниот орган кој има овластување да бара такво соопштување.



Член 25

За секој настан или сомневање во однос на закана за нарушување на доверливоста, интегритетот и расположливоста на податоците и информациите, носителот на набавката се обврзува веднаш писмено да го извести определеното лице кај договорниот орган.

Член 26

Носителот на набавката по писмено барање на договорниот орган веднаш ќе ги врати или уништи сите документи кои содржат податоци и информации за договорниот орган, а кои се добиени во врска со работата за која носителот на набавката е ангажиран од страна на договорниот орган, без задржување на било какви фотокопии, изводи или друг вид на копии од нив или дел од нив. И покрај уништувањето на било кој податок и материјали носителот на набавката ќе продолжи да се придржува кон неговата обврска од овој договор и други обврски кои произлегуваат од него, за чување во тајност на сите податоци и информации кои ги сознал на било кој начин, при исполнување на неговите обврски кои произлегуваат од овој договор.

Член 27

Објавувањето податоци, рекламирањето или публицитетот, како и прес конференциите направени од страна на носителот на набавката во однос на овој договор или вршење на заеднички деловни активности на договорните страни треба да бидат претходно одобрени од договорниот орган пред нивното спроведување.

Член 28

Одредбите од глава XI од овој договор се правно валидни и обврзувачки и кај сите вработени кај носителот на набавката кои имаат добиено овластување за користење на информациите и податоците кои се уредени со овој договор.

XII. УСЛОВИ ЗА РАСКИНУВАЊЕ И ПРЕКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 29

Овој договор може да се раскине спогодбено во согласност на двете договорни страни.



Член 30

Овој договор може да се раскине и еднострано поради непридржување или неисполнување на договорните обврски утврдени со овој договор.

Договорната страна која поради непридржување или неисполнување на договорните обврски го раскинува договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање во писмена форма.

Договорот се смета за раскинат со денот на приемот на известувањето за раскинување на договорот.

Доколку дојде до раскинување на договорот поради неисполнување или ненавремено исполнување на обврските на договорот од страна на носителот на набавката, покрај наплатата на банкарската гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот, носителот на набавката ќе биде одговорен за евентуалната штета што би ја предизвикал на договорниот орган како директна или индиректна последица на неговото работење.

Член 31

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската од другата договорна страна или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 32

Кога договорната страна нема да ја исполни својата обврска во определениот рок, другата договорна страна може да и остави примерен дополнителен рок за исполнување на обврската.

Рокот од став 1 на овој член може да биде продолжен само по писмено барање на носителот на набавката и писмена согласност на договорниот орган.

Ако договорната страна која не ја исполнила својата обврска во определениот рок, не ја исполни обврската ни во дополнителниот рок, другата договорна страна може да го раскине договорот.

XIII. ВИША СИЛА

Член 33

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на обврските од овој договор до кое би дошло заради виша сила.

Под виша сила се подразбираат настани или околности на кои договорните страни не можат да влијаат и се надвор од нивната контрола, а го попречуваат



нормалното извршување на договорот (елементарни непогоди, воени дејства, граѓански немири, штрајкови од поголеми размери и сл.).

Вишата сила не вклучува настан што е предизвикан од небрежност или намерна активност што би предизвикала застој во извршувањето на обврските од договорот.

Ако една од договорните страни е спречена да ги исполнува своите обврски заради настанување на виша сила, должна е веднаш писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

За времетраењето на вишата сила сите права и обврски од овој договор мируваат.

Договорните страни се обврзуваат на ист начин да ја известат договорната страна за повторното воспоставување на нормални услови за извршување на договорот, односно за престанокот на дејството на вишата сила.

По отстранувањето на вишата сила договорот продолжува да се реализира.

XIV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Изменувања и дополнувања на договорот можат да се вршат со заедничка согласност на договорните страни по писмен пат.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување на договорот е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.

Договорот може да се изменува и дополнува со анекс на договорот потпишан од двете договорени страни во согласност со Законот за јавните набавки.

Член 35

За сè што не е предвидено со овој договор се применуваат одредбите од Законот за облигационите односи, Законот за јавните набавки и од другите позитивни прописи во Република Северна Македонија.

Член 36

Во случај на спор, договорните страни се согласни спорот да го решат спогодбено, а доколку во тоа не успеат, согласни се спорот да го решава предметно надлежниот суд во Скопје.



Република Северна Македонија
Министерство за финансии

Член 37

Обработката на личните податоци при реализацијата на овој договор ќе биде во согласност со Законот за заштита на личните податоци.

Член 38

Овој договор е склучен во 4 (четири) еднообразни примероци од кои по 2 (два) примерока за секоја договорна страна.

Договорен орган:
Република Северна Македонија
Министерство за финансии
Скопје

Носител на набавката:
Друштво за трговија и услуги
СТОМАГРУП 19 ДОО Скопје

м-р Гордана Димитриеска-Кочоска
Министер за финансии

Борче Домлевски
Управител



Изработил: Мариа Ангелеска
Контролирал: Даниела Јанкова
Одобрил: Татјана Васева
Проверил: м-р Маја Стаменковска Угриновска
 Михајло Михајловски
Проверил: Андреј Ангеловски
 Владимир Стојанов
Согласен: д-р Андриана Матлиоска

Одржување и сервисирање на електроенергетски развод

ВОВЕД

Министерството за финансии е сместено во објектот, кој се наоѓа на ул. Даме Груев бр.12, Скопје. Локациски е во централното градско подрачје на Град Скопје.

Објектот е нов, завршен пред приближно десет години.

Носителот на набавката е должен одржувањето и сервисирање на електроенергетски развод согласно со наведеното во техничките спецификации.

Единечните цени ќе се користат за евалуација, а при реализација на договорот, договорниот орган го задржува правото одредени ставки со дадените единечни цени да ги искористи во повеќе наврати, а одредени ставки воопшто да не ги искористи. Кај сукцесивните набавки каде има повеќе ставки, може да се случи вкупната цена на понудата како збир на сите ставки да е повисока од износот на обезбедени средства. За овие случаи Договорниот орган наведува дека договорот ќе се склучи до вредноста на обезбедените средства и ќе се троши колку што има средства на располагање и во зависност од потребите.

Одржување и сервисирање на мрежен и агрегатски развод, громобранска опрема и осветлување на зградата

Одржувањето на предметот на набавката ќе се врши според потребите и на барање на договорниот орган.

Услугата - предмет на набавката, се врши на следниов начин:

- барање на договорниот орган да се изврши одредена услуга;
- издавање на предлог-пресметка (понуда) од носителот на набавката за резервни делови кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови;
- издавање на писмено одобрение за извршување на услугата од договорниот орган (по доставена предлог пресметка);
- извршување на услугите од носителот на набавката и
- работен налог за извршена услуга.

Предметот на набавката го опфаќа извршувањето на следниве услуги:

- Отстранување и поправка на дефекти без замена на резервен дел;
- Отстранување и поправка на дефекти со замена на резервен дел (кои се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови);
- Отстранување на утврдениот дефект или проблем, со замена на резервен дел по доставена предлог пресметка (понуда) од страна на носителот на набавката за замена на резервниот дел (кои не се наведени во листата на цени за услуги и резервни делови) и по прифаќање на понудата од страна на договорниот орган.

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката спецификација и листата на цени за услуги и резервни делови.

Во понудената единечна цена за резервни делови наведени во Листата на цени за услуги и резервни делови е содржана цената на резервниот дел, кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Цените на работен час за корективно одржување (трошоци за работна рака), се искажани посебно во Листата на цени за услуги и резервни делови во која се вклучени: работа во редовно работно време (8-16 часот) вон работно време (16-24 часот), ноќни смени, викенд и празник со патните/транспортни трошоци, трошоците за монтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Висината на трговската маржа за набавка на делот кој не е наведен во Листата на цени за услуги и резервни делови, а кој треба да се замени по писмено барање на договорниот орган, потребно е да се изрази во (%) сметано од набавната цена на делот.

Набавната цена на делот е цената на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот.

Во зависност од потребата за вградување на резервен дел кој не е во Листата на цени за услуги и резервни делови, носителот на набавката треба да понуди цена за истиот со трговска маржа најмногу до 15% од набавната цена на делот. За докажување на висината на маржата носителот на набавката ќе биде должен да достави и примерок од фактура од испорачателот на резервниот дел или официјален ценовник од производителот на делот.

Носителот на набавката е должен непосредно пред вградување на резервни делови за истите да достави гарантни листови, сертификати и/или атести, од производителот на резервните делови.

Гарантниот рок на нововградените резервни делови изнесува минимум 1 (една) година.

Одржувањето и сервисирањето на уредот/системот треба да се врши во согласност со пропишаниот начин за сервисирање и поправки од производителот.

Вградените делови треба да бидат согласно со Македонските национални стандарди кои се во согласност со Европските стандарди.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во најкраток оптимален рок.

Носителот на набавката е должен да ја изврши услугата во рокот кој е предложен во предлог-пресметката (понудата), а е прифатен од страна на договорниот орган.

Рокот почнува да тече сметано од денот на прифаќање на предлог-пресметката (понудата) од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката е должен набавката и вградувањето на резервните делови од увоз да го изврши за максимум 60 дена по прифаќањето на понудата од страна на договорниот орган.

Носителот на набавката се обврзува во случај на итен повик, односно на барањето за дополнително вонредно сервисирање од договорниот орган, да интервенира во рок не подолг од 24 часа и да го санира или отстрани дефектот во најкраток можен рок.

Понудата/предлог пресметка за секој резервен дел кој не е наведен во листата на цени за услуги и резервни делови треба да содржи цена на понудениот дел која вклучува:

-цена на резервниот дел кој се набавува, во кој се вклучени сите такси, увозни царини и останати давачки за набавка на делот;

-трговска маржа која се пресметува единствено на набавната цена на делот кој се заменува;

-цена на работен час за корективно одржување која е дадена во Листата на цени за услуги и резервни делови (трошоци за работна рака), за периодот во кој ќе се извршува услугата (работа во редовно работно време (8-16 часот) вон работно време (16-24 часот), ноќни смени, викенд и

празник со патните/транспортни трошоци, трошоците за монтажа и вградување на делот и сите останати трошоци кои произлегуваат од извршувањето на услугата.

Наведените делови ја сочинуваат вкупна понудена цена за замена на резервниот дел.

Носителот на набавката е должен за секоја извршена интервенција/услуга да издава работен налог, кој треба да биде потпишан од страна на определени лица од носителот на набавката и од договорниот орган.

Напомена:

Договорниот орган по службен пат ќе изврши безбедносна проверка од надлежен орган во РМ за лицата кои ќе ја вршат услугата од предметот на набавката дека истите ги исполнуваат условите за непречено извршување на работите во објектите на органите на државните институции врз основа на потврда издадена од МВР за извршена проверка.

Одржувањето и сервисирањето на електричните инсталации и опремата на зградата на Министерството за финансии опфаќа извршување на следните услуги:

- Одржување и сервисирање на електроенергетскиот развод (главен развод, разводни ормари и електрични инсталации во објектот)
- Дизел агрегатски дел на сигурносно електрично напојување
- Одржување и сервисирање на громобранска опрема

1. ОПИС НА ЈАКОСТРУЈНИ ИНСТАЛАЦИИ, КАБЛОВСКИ РАЗВОД, ТАБЛИ

Напојувањето на објектот е од посебна трафостаница TC10 / 0,4 kV и поврзана на новопредвиден 10 (20) kV кабловски вод. Од ниско напонскиот дел од трафостаницата извлечени се соодветни изводи со соодветни кабловски поврзувања до сите структури на објектот. Овие кабловски врски водат до главните нисконапонски разводни ормари за администрацијата сместени во одделна нисконапонска електрична соба (електрособа).

Напојувањето на објектот се врши од ниско напонскиот дел - NNTS од трафостаницата со поедини изводи за мрежен дел - GRT, машински дел - GRTMAŠ и еден извод за генераторски дел - GRTA од кој се напојува посебен уПС дел - GRTUPS преку сетот УПС системи.

Кабловска поврзаност:

Каблите за овие врски се водат низ прооден канал, кабловски развод за објектот и околу објектот, постои блок шема на целиот енергетски развод во објектот каде се прикажани сите врски.

Кабловскиот развод се води низ кабловици на чии краеве се поставени ревизиони шахти се до влезот на објектот, додека внатре во објектот разводот се води по поцинкувани перфорирани носачи на кабли со соодветни димензии.

Од NN 10 (20)/0,4 kV е изведен електроенергетски развод до разводните табли на сите нивоа.

Напојните кабли од нисконапонската табла NN 10(20)//0.4 kV во TC до електрособата се водат на перфорирани кабловски регали PNK 400, со тавански конзоли PK 400,

Од нисконапонската табла NN 10 (20)//0.4 kV на TS 10/0.4 kV; 1250 kVA се снабдуваат главните разводни табли, распоредени во електро соба: GRT со напојувачки кабел NYY-4x240mm²+NYY-

1x150mm²); GRT-M со напојувачки кабел 3x (NYY-4x240mm²+ NYY-1x150mm²); GRT-A со напојувачки кабел 2x(NYY-4x240mm²+NYY-1x150mm²).

Мерењето на потрошена електрична енергија преку овие изводи се врши преку мерен уред со индиректно мерење 5A броило.

1.1 Мрежен дел

GRT, од него се напојуваат сите разводни ормари (мрежен дел) наменети за целиот објект.

1.2 Машински дел

GRTMAŠ, од него се напојуваат сите потрошувачи наменти за машинската опрема по сите спратови како фенкојлери, топлотни пуми и истиот зависи од избраната опрема освен оние за кој е потребно агрегатско напојување како опрема за оддимување, гасење на пожар, управување со машинската опрема.

1.3 Генераторски дел

GRTA, од него се напојуваат сите разводни ормари (дизел дел) наменети за критичните потрошувачи, односно се напојуваат RTA катови, GRTA критична и GRTUPS која се напојува преку УПС системите.

RTMA, од него се напојуваат машинските потрошувачи поставени на поткровјето односно вентилатор за оддимување и командни релеи. Истиот е лоциран во јужниот дел.

За резервно напојување изведен е дизел електричен агрегат 500 kVA марка PRAMAC

- Тип : SC451TWAR0W	Модел : GSW510V
- Сериски број : HEI0001116	Година : 2014
- Мотор : Volvo TAD1345GE (AB Volvo Penta ,Sweden)	Сериски број :2013464207
- Алтенатор : MeccAlte ECO403S/4	Сериски број : 1737659
- Брзина : 1500 : врт/мин	Тежина : 4100 кг
- Примарна моќност : 455 KVA	364 KV
- Режим на подготвеност : 506 KVA	405 KV
- Фреквенција : 50 Hz	cosφ : 0.8
- Номинален Напон : 400 V	Максимална струја : 730 A

1.4 Одржување и сервисирање на громобранска опрема

- Зградата на Министерството за Финансии на Република Северна Македонија поседува громобранска заштита.
- Потребно е да се извршува технички преглед на громобранската инсталација и системот за заземјување, по барање на договорниот орган.
- Мерните места се: агрегат, трансформатор, вентилатор на трафо, контрола на кабли во трафо, решеткаст под, врата, ограда, клима компресорска станица, вентилација, соба со боци, пожарни скали, лифтовите.

1.5 Одржување и сервисирање на осветлување

Зградата на Министерството за Финансии на Република Северна Македонија поседува надворешно, фасадно и внатрешно осветлување.

Единечните цени во понудата ќе се користат за евалуација, а при реализација на договорот, договорниот орган го задржува правото одредени ставки да ги искористи во повеќе наврати, а одредени ставки воопшто да не ги искористи во зависност од потребите на договорниот орган. Кај суксецивните набавки каде има повеќе ставки, може да се случи вкупната цена на понудата како збир на сите ставки да е повисока од износот на обезбедени средства. За овие случаи договорниот орган наведува дека договорот ќе се склучи до вредноста на обезбедените средства и ќе се троши колку што има средства на располагање и во зависност од потребите.

Договорниот орган не е обврзан да ги замени сите резервни делови наведени во техничката спецификација и листата на цени за услуги и резервни делови.

Прилог 2 – Листата на цени за услуги и резервни делови

ЛИСТА НА ЦЕНИ ЗА УСЛУГИ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ				
Одржување и сервисирање на мрежен и агрегатски развод, громобранска опрема;				
РБ	Табела А - Резервни делови			
1	2	3	4	5
р.б	Опис	Единица мерка	Понуден модел/тип или part number	Единечна цена без ДДВ
1	Релеј PT424024 8A/250VAC 2C/O 24Vdc 16.7mA -Schrack-6-1393243-8-или еквивалентно*	Парче	Schneider electric RSB2A080BD	365,00
2	TIMERS ZR5MF011 -Schrack - или еквивалентно*	Парче	Schneider electric REI7RMEMU	2.020,00
3	AC-DC Industrial DIN rail power supply; Output 24Vdc at 1.5A; plastic T-shape case -Mean Well - , DR-30-24-,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric 3-00320	2.233,00
4	Трафо 12-18 VDC 5A PSU6B --,или еквивалентно*	Парче	Трафо 12-18VDC 5A PSU6B	3.510,00
5	G43 електромагнетен релеј; 4PDT; Ucoil:24VDC; 6A/250VAC; 6A/24VDC-,или еквивалентно*	Парче	G43 4PDT; Ucoil	2.460,00
6	-RELPOOL- R4N-2014-23-5230-WT електромагнетен релеј; 4PDT; Ucoil:230VAC; 6A/250VAC; 6A/24VDC-,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric RXM4AB2D7	627,00
7	Трифазен надзорен релеј за 3x230/400V . ICP -Hiquel - или еквивалентно*	Парче	3x230/400V. ICPHiquel	3.580,00
8	TM T3F-R Мултифункционален временски релеј -Hiquel - или еквивалентно*	Парче	TM T3F-R Hiquel	4.224,00
9	Монофазен трансформатор 230V/12V, 160VA, IP00-Schrack - LP601016T,или еквивалентно*	Парче	Schrack =LP601016T	3.088,00
10	Заштитен уред на диференцијална струја 25-100A, SERIES BCF0 AND BCF6 40/4/03 -Schrack,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric A9205440	1.441,00
11	Модуларен контрактор 25A, 4NO, 230VAC 2MW-Schrack - BZ326461,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric A9C20834	1.672,00
12	Модуларен контрактор 20A, 2NO, 230VAC 1MW -Schrack - BZ326437,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric A9C20522	1.243,00
13	Минијатурен автоматски прекидач модел В 6/1, 6kA-Schrack - BM618106,или еквивалентно*	Парче	Schneider electric A9K01106	150,00
Табела Б - УСЛУГИ				
1	2	3	4	
р.б	Вид на услуга	Единица мерка	Единечна цена по час без ДДВ	
1	Работен час за корективно одржување од 8-16ч	Час	800,00	
2	Работен час за корективно одржување од 16-24ч	Час	2.000,00	
3	Работен час за корективно одржување во ноќна смена, викенд и празници	Час	1.000,00	

